

# БИМ АД Свети Николе

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022  
ГОДИНА

- Извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи
- Завршна сметка и годишен извештај за работата на Друштвото

## Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	- 1 -
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА.....	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА .....	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕНИОТ ТЕК.....	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ .....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	7
ЗАВРШНА СМЕТКА	
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	



**ПКФ  
ЕФП**



Бул. Кузман Јосифовски Питу  
бр. 15 лок 11, Скопје



contact@pkf.mk



тел: 02/2465-243

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Собранието на Акционери на БИМ АД Свети Николе

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе (Друштво), коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика, во сите материјални аспекти, на финансиската состојба на Друштвото БИМ АД Свети Николе, на ден 31 декември 2022 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Овластен ревизор кој ја вршел  
ревизијата

Николаки Миов

Скопје, 30.03. 2023



Управител

Николаки Миов


**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година**


(во илјади денари)

	белешки	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Приходи од дејноста	(8)	674.102	533.752
Останати приходи	(9)	3.821	3.196
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		21.962	10.747
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(72)	(40)
Потрошени материјали	(10)	(564.631)	(418.592)
Трошоци за вработените	(11)	(43.563)	(39.896)
Останати трошоци	(12)	(31.300)	(28.886)
Амортизација		(7.776)	(7.958)
<b>Оперативна добивка</b>		<b>52.543</b>	<b>52.323</b>
Финансиски приходи	(13)	4.596	2.906
Финансиски трошоци	(14)	(3.148)	(2.522)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>53.991</b>	<b>52.707</b>
Данок на добивка	(15)	(4.340)	(5.316)
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>49.651</b>	<b>47.391</b>
<b>Сеопфатна Добивка по оданочување</b>		<b>49.651</b>	<b>47.391</b>

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден \_\_\_\_\_

  
Горѓи Стојанов  
Генерален директор



  
Јованка Панева  
Овластен Сметководител


Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи




## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА

(во илјади денари)

<u>Средства</u>	Белешки	2022	2021
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	(17)	282	331
Недвижности, постројки и опрема	(18)	52.971	38.080
Долгорочни финансиски средства		57	57
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>53.310</b>	<b>38.468</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залиха	(19)	178.891	141.962
Побарувања од купувачи	(20)	50.981	74.170
Краткорочни финансиски средства	(21)	2.643	2.281
Побарувања од државата	(22)	21.905	4.680
Парични средства и еквиваленти	(23)	198.465	200.380
<b>Вкупни тековни средства</b>		<b>452.885</b>	<b>423.473</b>
<b><u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u></b>		<b>506.195</b>	<b>461.941</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал		63.291	63.291
Сопствени Акции		(4.957)	(4.957)
Ревалоризациона резерва		9.549	9.549
Други резерви		67.914	55.459
Задржана добивка		347.268	327.929
<b>Вкупно</b>	(24)	<b>483.065</b>	<b>451.271</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	(25)	11.435	6.893
Обврски за даноци	(27)	511	541
Останати краткорочни обврски	(26)	9.321	159
Пресметани приходи (ПВР)	(28)	1.863	3.077
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>23.130</b>	<b>10.670</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>23.130</b>	<b>10.670</b>
<b><u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u></b>		<b>506.195</b>	<b>461.941</b>

  
 Горѓи Стојанов  
 Генерален директор



  
 Јованка Панева  
 Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА

(во илјади денари)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Добивка/Загуба пред оданочување	53.991	52.707
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	7.776	7.958
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	9.048	53
Вредносно усогласување на залиха		(9)
Останати намалувања на средства		
Приходи/расходи камати нето	-	(19)
<b>Добивка пред промени во работен капитал</b>	<b>70.815</b>	<b>60.690</b>
Залихи	(36.929)	(7.430)
Побарувања од купувачи	14.141	(8.174)
Останати побарувања и АВР	(17.225)	(3.864)
Останати краткорочни обврски и ПВР	7.918	(358)
Обврски спрема добавувачи	4.542	2.197
Платена камата	(4.340)	19
Платен данок на добивка		(5.316)
<b>Нето парични средства од оперативни активности</b>	<b>38.922</b>	<b>37.764</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавка на основни средства	(22.617)	(1.262)
Зголемување/намалување во финансиските средства	(362)	(1.021)
<b>Нето парични средства од инвестициони активности</b>	<b>(22.979)</b>	<b>(2.283)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Исплатени дивиденди	(17.715)	(17.887)
Исплатени награди од добивка	(142)	-
Откуп на сопствени акции		(249)
<b>Нето парични средства од финансиски активности</b>	<b>(17.857)</b>	<b>(18.136)</b>
<b>Промена во парични средства</b>	<b>(1.915)</b>	<b>17.348</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>200.380</b>	<b>183.032</b>
<b>Парични средства на крај на годината</b>	<b>198.465</b>	<b>200.380</b>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ**  
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2022 година

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски Капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуб а	Вкупно капитал
<b><u>Состојба со 01 Јануари 2021</u></b>	63.291	(4.707)	63.186	300.246	422.016
Нето добивка/загуба за 2021				47.391	47.391
Реинвестирана добивка			1.573	(1.573)	-
Откупени сопствени акции		(249)	249	(249)	(249)
Исплатена дивиденда				(17.887)	(17.887)
<b><u>Состојба со 31 Декември 2021</u></b>	<b>63.291</b>	<b>(4.956)</b>	<b>65.008</b>	<b>327.928</b>	<b>451.271</b>
<i>Во илјади денари</i>	Основачки капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуб а	Вкупно капитал
<b><u>Состојба со 01 Јануари 2022</u></b>	63.291	(4.956)	65.008	327.928	451.271
Нето добивка/загуба за 2021				49.651	49.651
Промена во резерви			12.455	(12.455)	-
Издвоена дивиденда				(17.715)	(17.715)
Издвоена награда				(142)	(142)
<b><u>Состојба со 31 Декември 2022</u></b>	<b>63.291</b>	<b>(4.956)</b>	<b>77.463</b>	<b>347.267</b>	<b>483.065</b>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи



# БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## 1. Општи податоци

Основната дејност на Друштвото БИМ АД - Свети Николе (во понатамошниот текст Друштвото) е производство на битуменски изолациони материјали.

Територијално, Друштвото е организирано во Свети Николе

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 64 вработени (2021: 65 вработени).

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 4,84% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Ѓорѓи Стојанов

## 2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од член 469 на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 290/20) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Овие извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Извештаите се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2022 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2021 година на Друштвото идентификувано во белешка еден

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

### 3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

#### 3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат и кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, со што Друштвото не задржува контрола врз продадените стоки .

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиска состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### 3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Со состојба на 31 Декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

### 3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена.

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба се врши под 31.12.2022.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2022 е следна:

	2022	2021
1 EUR	61,4932	61,6270
1 USD	57,6535	54,3736

### 3.4. Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2022 година во однос на 2021 година се следните:

	2022	2021
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

### 3.5. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност. Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на плански цени усогласени за отстапувањето во цените.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

### 3.6. Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

#### а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана во претходни периоди се признаваат во билансот на успех како приход.

#### б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.
- Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по

основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

#### **в) Финансиски средства расположливи за продажба**

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиска состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

#### **в) Финансиски обврски, кредити и заеми**

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

#### **3.7. Пари и еквиваленти на парични средства**

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиска состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

#### **3.8. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување, Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.9. Капитал и резерви**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се признава во висина на вредноста на издадените и уплатени акции..

##### **Откупени сопствени акции**



Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со не трговски преноси (залог и слично) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

### **Законски резерви**

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за Друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието.

#### **3.10. Користи за вработените**

##### **Краткорочни користи за вработените**

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Друштвото има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Друштвото. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Друштвото и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

##### **Користи по престанок на вработувањето**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

### 3.11. Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

### 3.12. Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со текот на времето согласно договорот.

### 3.13. Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

### 3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### 3.15. Средства кои се чуваат за продажба

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

### 3.16. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции како поделба на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

## 4. Управување со финансиски ризици

### 4.1. Фактори на финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на Друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на Друштвото, односно Одбор на директори и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

### 4.2. Пазарен ризик

#### Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2022	2021
Средства	162.324	131.752
Обврски	(698)	(2.536)
<b>Нето (неусогласеност)</b>	<b>161.626</b>	<b>129.216</b>

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2022 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

#### Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства како и од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба.

#### Ризик од промена на каматни стапки

Задолжувањата на Друштвото и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на Друштвото пропорционално на зголемувањето на стапката.

Каматоносните и некаматоносните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Финансиски средства - Некаматоносни</u></b>		
Пари и парични еквиваленти	198.465	200.380
Побарувања од купувачи	50.981	74.170
	<b>249.446</b>	<b>274.550</b>
<b><u>Финансиски средства - Каматоносни</u></b>		
Краткорочни и долгорочни финансиски средства	2.700	2.338
	<b>252.146</b>	<b>276.888</b>
<b><u>Вкупно финансиски средства</u></b>		
<b><u>Финансиски обврски - Некаматоносни</u></b>		
Обврски кон добавувачи	11.435	6.893
Останати тековни обврски	9.832	700
	<b>21.267</b>	<b>7.593</b>
<b><u>Финансиски обврски - Каматоносни</u></b>		
Кредити и заеми	-	-
	<b>21.267</b>	<b>7.593</b>

#### 4.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

На 31.12.2022 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 50.981 илјади денари (2021: 74.170 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 198.255 илјади денари (2021: илјади денари). Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2022 и 2021 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Структурата на побарувањата презентирани во белешка 20 од аспект на доспеаност е како што следи:

	<i>(во илјади денари)</i>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
До една година	45.505	69.992
Над 1 година	5.476	6.178
<b>Вкупно</b>	<b>50.981</b>	<b>74.170</b>

#### 4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намиравање на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2022 година има остварено добивка од 49.651 илјади денари. Работниот капитал на Друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 429.755 илјади денари (2021: 412.803 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

#### 4.5. Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

#### 4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на Друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2022 и 2021 година се како што следува:

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	198.465	200.380
<b>Нето обврски кредити</b>	<b>(198.465)</b>	<b>(200.380)</b>
Капитал	483.065	451.271
Нето обврски кредити/Капитал	-	-

## 5. Објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.



## 6. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована процената или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Клучна проценка и претпоставка во 2022 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е материјално обезвреднета.

Функционална валута на Друштвото е македонски денар.

## 7. Оперативни сегменти

### Деловни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент, односно за производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен.

### Географски сегменти

Приходите од дејноста географски се распоредени во следната табела:

Држава	(во илјади денари) 31.12.2022
Македонија	357.950
Босна	39.879
Косово	74.550
Србија	143.915
Хрватска	21.952
Бугарија	22.426
Црна гора	13.403
Грција	28
<b>Вкупно</b>	<b>674.102</b>

Друштвото има двајца купувачи кои процентуално учествуваат во приходите од дејноста со над 10%. Односно еден купувач од Србија учествува со 17% и еден купувач од Македонија со 12% во приходите од дејноста.

## 8. Приходи од дејноста

(во илјади денари)

Опис	2022	2021
Приходи од продажба во земјата	357.950	372.654
Приходи од продажба во странство	316.152	161.098
<b>Вкупно</b>	<b>674.102</b>	<b>533.752</b>

## 9. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Приходи од вредносно усогласување на останати залихи	36	9
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	877
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	110
Останати приходи	3.785	2.200
<b>Вкупно</b>	<b>3.821</b>	<b>3.196</b>

## 10. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Трошоци за сировини и материјали	270.717	273.721
Отстапувања од стандардните (плански) цени	258.891	124.297
Трошоци за енергија	21.832	6.704
Потрошени резевни делови	1.288	2.189
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	11.903	11.681
<b>Вкупно</b>	<b>564.631</b>	<b>418.592</b>

## 11. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Плати и надоместоци на плата (брuto)	36.680	33.752
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	6.883	6.144
<b>Вкупно</b>	<b>43.563</b>	<b>39.896</b>

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2022 година изнесува 64 (2021: 65) вработени.

## 12. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Транспортни трошоци	6.003	11.389
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	342	330
Услуги за одржување и заштита	1.086	1.684
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	6.058	7.098
Обуки за вработени	1.040	910
Комунални услуги	360	457
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	4	3
Останати услуги	657	763
Трошоци за спонзорства и донации	440	108
Трошоци за репрезентација	550	617
Трошоци за осигурување	153	326
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	548	610
Даноци кои не зависат од резултатот	395	409
Надомест за користење на права	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	83	103
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	9.048	53
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	3.083	2.676
Останати расходи од работењето	1.450	1.350
<b>Вкупно</b>	<b>31.300</b>	<b>28.886</b>

## 13. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	116	19
Останати финансиски приходи	94	46
Позитивни курсни разлики	4.386	2.841
<b>Вкупно</b>	<b>4.596</b>	<b>2.906</b>

#### 14. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Останати финансиски расходи	3	1
Негативни курсни разлики	3.145	2.521
<b>Вкупно</b>	<b>3.148</b>	<b>2.522</b>

#### 15. Данок од добивка

	(во илјади денари)	
	2022	2021
Добивка пред оданочување	53.991	52.707
Непризнаени расходи	12.026	2.023
Реинвестирана добивка	(22.617)	(1.572)
Даночна основа	43.400	53.158
<b>Пресметан данок 10%</b>	<b>4.340</b>	<b>5.316</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>8,04%</b>	<b>10,09%</b>

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

#### 16. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција е пресметана како што следува:

Опис	2022	2021
Добивка за годината	49.651	47.391
Обични акции	9.663	9.663
<b>Нето добивка по акција ('000 МКД)</b>	<b>5,14</b>	<b>4,90</b>

17. Нематеријални средства

Опис	(во илјади денари)
	Софтвер и останати права
<b>Набавна вредност</b>	
Состојба со 01.01.2022	575
Набавки во текот на годината	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања )	
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>575</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>	
Состојба со 01.01.2022	(244)
Трошок за годината-аморт.	(49)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања )	
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>(293)</b>
<b>Набавна вредност</b>	
Состојба со 01.01.2021	575
Набавки во текот на годината	
Намалувања (расходувања, оттуѓувања )	
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>575</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>	
Состојба со 01.01.2021	(194)
Трошок за годината-аморт.	(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања )	
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>(244)</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2022</b>	<b>282</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2021</b>	<b>331</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2020</b>	<b>381</b>



## 18. Недвижности, постројки и опрема

во 000 денари	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Матријални с-ва во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба со 01.01.2022	4.788	87.874	90.335	690	183.687
Набавки во текот на годината			3.618	18.999	22.617
Рекласификација		13.720	5.279	(18.999)	-
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>4.788</b>	<b>101.594</b>	<b>99.232</b>	<b>690</b>	<b>206.304</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2022	-	(80.863)	(64.743)	-	(145.606)
Трошок за годината-аморт. Намалувања (расходувања, оттуѓувања )		(1.190)	(6.536)		(7.726)
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>(82.053)</b>	<b>(71.279)</b>	<b>-</b>	<b>(153.332)</b>
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба со 01.01.2021	4.788	87.874	88.726	1.037	182.425
Набавки во текот на годината			37	1.225	1.262
Рекласификација Намалувања (расходувања, оттуѓувања )			1.572	(1.572)	-
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>4.788</b>	<b>87.874</b>	<b>90.335</b>	<b>690</b>	<b>183.687</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>					
Состојба со 01.01.2021		(79.445)	(58.252)	-	(137.697)
Трошок за годината-аморт.		(1.418)	(6.491)		(7.909)
<b>Состојба со 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>(80.863)</b>	<b>(64.743)</b>	<b>-</b>	<b>(145.606)</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2022</b>	<b>4.788</b>	<b>19.541</b>	<b>27.953</b>	<b>690</b>	<b>52.971</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2021</b>	<b>4.788</b>	<b>7.011</b>	<b>25.592</b>	<b>690</b>	<b>38.080</b>
<b>Нето состојба со 31.12.2020</b>	<b>4.788</b>	<b>8.429</b>	<b>30.474</b>	<b>1.037</b>	<b>44.728</b>

Друштвото има сопственост на објектите и земјиштето. НПО се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

Друштвото нема дадено НПО под хипотека или залог како обезбедување за обврски спрема трети лица.

## 19. Залиха

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Суровини и материјали на залиха	95.769	80.939
Залиха на резервни делови	4.151	3.359
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	4.885	5.473
Залиха на производи за продажба	71.902	49.940
Залиха на трговски стоки	2.184	2.251
<b>Вкупно</b>	<b>178.891</b>	<b>141.962</b>

## 20. Побарувања од купувачи

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	37.931	54.650
Побарувања од купувачи во странство	12.844	9.719
Дадени аванси и депозити	206	9.801
<b>Вкупно</b>	<b>50.981</b>	<b>74.170</b>

## 21. Краткорочни финансиски средства

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Краткорочно орочени денарски средства	528	162
Долгорочни орочени денарски средства	2.115	2.119
<b>Вкупно</b>	<b>2.643</b>	<b>2.281</b>

## 22. Побарувања од државата

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	20.413	4.151
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	1.492	529
<b>Вкупно</b>	<b>21.905</b>	<b>4.680</b>

## 23. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	48.775	78.211
Парични средства во благајна во денари	54	17
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	149.480	122.033
Парични средства во благајна во девизи	19	11
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	137	108
<b>Вкупно</b>	<b>198.465</b>	<b>200.380</b>

## 24. Капитал

	2022 број акции	2021 број акции
Издадени и целосно уплатени:		
Обични акции	10.155	10.155
Приоритетни акции	-	-
	<b>10.155</b>	<b>10.155</b>

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2022 друштвото има откупено 492 сопствени акции во вкупен износ од 4.956 илјади денари. Во 2022 година нема извршено откуп на сопствени акции (2021: 16 сопствени акции).

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2022 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 17.857 илјади денари (2021: 17.887 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2022 изнесува 347.267 илјади денари (2021: 327.928 илјади денари).

## 25. Обврски спрема добавувачи

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во странство	698	2.536
Обврски спрема добавувачи во земјата	10.737	4.357
<b>Вкупно</b>	<b>11.435</b>	<b>6.893</b>

## 26. Останати краткорочни обврски

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	9.087	-
Обврски врз основа на учество во добивката	230	158
Обврски за останати надоместоци на вработени	4	1
<b>Вкупно</b>	<b>9.321</b>	<b>159</b>

## 27. Обврски за даноци

Опис	<i>(во илјади денари)</i>	
	2022	2021
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	499	521
Обврски за пресонален данок	12	20
<b>Вкупно</b>	<b>511</b>	<b>541</b>

## 28. Пресметани приходи (ПВР)

Друштвото со 31.12.2022 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања (аванси) во износ од 1.863 илјади денари (2021: 3.077 илјади денари)

## 29. Трансакции со поврзани страни

### 29.1. Примање на органите на управување

	(во илјади денари)	
	2022	2021
Нето плата	3.392	3.304
Нето надоместоци	1.060	1.060
<b>Вкупно</b>	<b>4.452</b>	<b>4.364</b>

Друштвото нема останати трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи.

## 30. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

### 30.1. Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

### 30.2. Банкарски Гаранции

Друштвото ги има склучено следните договори за банкарски гаранции со Стопанска банка АД Скопје:

Издадена во корист на купувач	Износ на гаранција	Рок на важност
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта – Скопје ц.о. Скопје	266.500,00 мкд	05.11.2023 год.
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта – Скопје ц.о. Скопје	30.000,00 мкд	05.11.2023 год.
ЈП Улици и патишта Скопје	206.500,00 мкд	03.11.2023 год.
East Gate Mall DOOEL Skopje	15.762,59 евра	22.04.2023 год.
East Gate Mall DOOEL Skopje	16.991,25 евра	22.04.2023 год.

### 30.3. Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи не можат да се утврдат од аспект на нивната веројатност и мерење.

## 31. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Војната во Украина која започна во 2022 и сеуште трае во 2023, го дестабилизира пазарот на суровини неопходни за производниот процес. Раководството ги следи трендовите и во одговор на нестабилноста компензира со флукутирање на цените на своите готови производи.



**ЗАВРШНА СМЕТКА**

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали

БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	53.309.402,00			38.468.070,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	281.524,00			331.056,00
3	-- Издатоци за развој	79.264,00			79.264,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	202.260,00			251.792,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	52.970.746,00			38.079.882,00
10	-- Недвижности (011+012)	30.287.353,00			17.757.564,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	25.499.898,00			12.970.109,00
13	-- Постројки и опрема	21.492.200,00			18.556.660,00
14	-- Транспортни средства	500.619,00			1.075.084,00
18	-- Материјални средства во подготовка	690.574,00			690.574,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	57.132,00			57.132,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	452.885.515,00			423.473.436,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	178.890.648,00			141.961.894,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	95.768.482,00			80.938.333,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	9.036.035,00			8.832.382,00
41	-- Залихи на готови производи	71.901.649,00			49.939.892,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.184.482,00			2.251.287,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	72.886.472,00			78.850.455,00

<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	50.774.676,00			64.369.428,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	206.737,00			9.800.739,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	21.905.059,00			4.680.288,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.643.024,00			2.281.176,00
<b>58</b>	-- Останати краткорочни финансиски средства	2.643.024,00			2.281.176,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	198.465.371,00			200.379.911,00
<b>60</b>	-- Парични средства	198.328.211,00			200.272.131,00
<b>61</b>	-- Парични еквиваленти	137.160,00			107.780,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	506.194.917,00			461.941.506,00
<b>64</b>	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	595.279.783,00			432.384.039,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	483.064.566,00			451.271.005,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00			63.290.694,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.956.650,00			4.956.650,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00			9.549.276,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	67.913.655,00			55.458.606,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	12.658.064,00			12.658.064,00
<b>73</b>	-- Статутарни резерви	4.956.650,00			4.956.650,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	50.298.941,00			37.843.892,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	297.616.808,00			280.537.950,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	21.267.586,00			7.593.480,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	21.267.586,00			7.593.480,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	11.435.641,00			6.893.408,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.086.738,00			
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	4.230,00			746,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	511.192,00			541.067,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	229.523,00			157.997,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	262,00			262,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.862.765,00			3.077.021,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	506.194.917,00			461.941.506,00

	(065+081+094+109+110)			
<b>112</b>	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	595.279.783,00		432.384.039,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	677.923.016,00			536.947.443,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	674.102.283,00			533.751.824,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	3.820.733,00			3.195.619,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	49.939.892,00			39.192.664,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	71.901.649,00			49.939.892,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	647.342.328,00			495.372.571,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	564.630.912,00			418.644.344,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	72.282,00			40.273,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	14.509.042,00			21.723.770,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	4.195.682,00			4.215.249,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	43.563.008,00			39.897.014,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	24.437.571,00			22.520.773,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.972.529,00			1.776.056,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.270.309,00			9.455.974,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	6.882.599,00			6.144.211,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.775.665,00			7.958.104,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	83.364,00			103.002,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	12.512.373,00			2.790.815,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.595.985,00			2.906.343,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	116.020,00			19.071,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.385.533,00			2.840.894,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	94.432,00			46.378,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.147.631,00			2.521.538,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.367,00			44,00

<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.144.799,00			2.521.254,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи	1.465,00			240,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	53.990.799,00			52.706.905,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	53.990.799,00			52.706.905,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	4.340.016,00			5.315.776,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	64,00			65,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>264</b>	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	4.889,00			4.667,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	49.650.783,00			47.391.129,00
<b>289</b>	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	49.650.783,00			47.391.129,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>604</b>	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.264,00			79.264,00
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	202.260,00			251.792,00
<b>609</b>	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	25.499.898,00			12.970.109,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	21.492.200,00			18.556.660,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	51.038.545,00			74.227.299,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП	21.905.059,00			4.680.288,00

	034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)			
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	50.981.412,00		
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	63.290.694,00		63.290.694,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	20.522.641,00		
<b>636</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	262,00		262,00
<b>637</b>	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.862.765,00		3.235.280,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	674.102.283,00		533.751.824,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	660.671.894,00		520.199.892,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	13.430.389,00		13.551.932,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	357.940.714,00		372.653.714,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	271.747.055,00		161.098.109,00
<b>645</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	44.405.554,00		24.172.072,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	544.124,00		109.694,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)			877.251,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.811.441,00		831.444,00
<b>662</b>	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)			38.837,00
<b>664</b>	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	1.429.012,00		1.339.281,00

<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	628.528.201,00			487.106.607,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	479.683.302,00			384.164.972,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	49.278.761,00			37.385.715,00
<b>670</b>	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	1.368.613,00			1.016.527,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	125.830,00			132.003,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	11.750.125,00			11.485.300,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	82.224,00			191.254,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	65.250,00			88.873,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	46.240,00			125.262,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	20.866.104,00			6.112.076,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.287.508,00			2.180.147,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	81.015,00			195.176,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.791.091,00			5.308.942,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.211.947,00			6.080.047,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	342.310,00			329.580,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				114.732,00
<b>693</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)				204.532,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.777.792,00			1.637.809,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	298.232,00			47.390,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	26.122,00			14.950,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	711.104,00			699.993,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.062.723,00			1.609.702,00
<b>705</b>	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	188.442,00			161.582,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.039.659,00			910.259,00



<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	440.145,00			107.506,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	549.550,00			616.690,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	147.193,00			326.384,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	547.723,00			610.018,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	173.463,00			8.000,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	86.590,00			86.440,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	30.556,00			121.344,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.069.860,00			1.114.364,00
<b>721</b>	-- Исплатени дивиденди	17.664.165,00			15.924.150,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	64,00			65,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2176</b>	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	667.218.808,00			
<b>2316</b>	- 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи	12.654.178,00			
<b>2420</b>	- 49.41 - Товарен патен транспорт	770.812,00			
<b>2442</b>	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.875.203,00			

Потпишано од:

Gjorgi Stojanov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

# БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 год. На БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

\_\_\_\_\_ 2023 год.  
Св.Николе

Подносител  
Генерален директор  
Дипл.екк.Горги Стојанов





## ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен кој е наменет за производство на високо квалитетни асфалтни мешавини кои се користат како завршен слој на патиштата од повисок ранг.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр.164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2022 год. ја заврши многу успешно остварувајќи одличен позитивен финансиски резултат во работењето ,нето добивка од 49.650.783 илјада денари.

Во текот на работењето во целата година не следеа многу повеќе негативни околности во споредба со позитивните околности. Како изразито негативна околност во 2022 год. беше изразито осцилирање на цените на суровините во текот на целиот пресметковен период.

Абнормалното осцилирање на цените на суровините доста негативно се одразуваше на цените на готовите производи при што често пати бевме принудувани да вршиме чести корекции на цените на готовите производи. Тоа нешто има негативно влијание во односот со купувачите при што често пати се губи правиот партнерски однос со нив и се сведува на чиста трговија

Лоша беше состојбата и со битуменот на пазарот. Честиот недостиг на битумен во регионот поради затворање на рафинеријата во Босански Брод и ограниченото производство во рафинеријата во Панчево не пратеше како негативна околност во текот на целата година.Одливот на младата работна сила посебно на квалификуваната работан сила е негативност која не следеше во текот на целата година.

Политичката нестабилност, придонесува за нестабилност и недоволна одреденост и дефинираност на јавните институции што се одрази негативно на тековното работење и финансиската неликвидност во целото стопанство во замјата. Сето ова неповолно се одрази и на нашата компанија при продажбата на производи и сомневањата кај партнери дека тоа може да се наплати.

Меѓутоа и покрај многу други негативности сепак постоеја и некои позитивни околности како и особено значајниот ангажман на целокупниот персонал, посебно знаењето и умењето на раководниот кадар придонесе компанијата да оствари одлични финансиски резултати. Добра околност во годината што е предмет на разгледување беше градежна експанзија што беше присутна во соседните земји посебно во Република Србија.

Оваа градежна експанзија во Србија ја искористивме (со нашето знаење умење и упорност) да се наметне на пазарот во Србија со полимер модифициран бутумен. Така за прв пат после многу години успеавме да пласираме вкупно 2.948 тони ова е особено значајно што станува збор за профитабилен производ кој покрај профитабилноста ги намалува и режиските трошоци на сите готови производи.

На домашниот пазар имаше изградба на автопатишта каде не дозволивме влез на полимер модифициран битумен од нашата конкуренција така во Република Македонија успеавме да пласираме вкупно 4.971 тони

Позитивна околност е што го проширивме и зголемивме извозот на нови производи во Хрватска, а успеавме по долги години да реализираме и во Бугарија, посебно зголемување имаме на пазарот во Босна и Херцеговина.

И понатаму останува како негативна околност внесувањето на втора класа на битуменски хидроизолациони материјали од цела Европа во нашата земја како и во земјите на нашите поголеми купувачи, пред се Косово и Србија.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно внимание се посветува на развојната програма, односно изнаоѓање на нови технологии и нови производи кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото.Што се однесува до изворите на средства за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни лица.БИМ а.д. Свети



Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиска ликвидност и финансиска сигурност.

Во текот на 2022 год. БИМ а.д. Свети Николе нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

БИМ а.д. Свети Николе како и последните години наназад продолжува со успешната политика на распределба на добивката при што само дел од добивката го наменуваме за дивиденда а останатиот дел оди во акумулирана добивка и инвестиции со што овозможува компанијата да да има висок степен на финансиска сигурност и ликвидност што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно работење на компанијата.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 63.290.694 денари поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 492 сопствена акција.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2022 година изнесува 682.519.001 ден.

Вкупниот приход со 108.59 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 53.990.799 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 4.340.016 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 49.650.783 ден.

Исплатената бруто плата за 2022 година изнесува 36.680.409 ден.

Исплатената нето плата за 2022 година има вредност од 24.437.571 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 64, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 31.8120 ден.

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорги-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	1.141.754
-нето регрес за годишен одмор	25.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	127.552

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	468.000
--------------------------------	---------

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	976.308
-нето регрес за годишен одмор	25.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања во износ од 54.000 денари во нето износ вработен на дополнително 2 часа во дооел Автоматски Системи Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема



Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	689.240
-нето регрес за годишен одмор	25.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

Неизвршен член на О.Д. Васка Костовска , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	585.073
-нето регрес за годишен одмор	25.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

## ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2022 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

### ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

#### Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %
-за 2019 година.....	98,38 %
-за 2020 година.....	97,95 %
-за 2021 година.....	97,69 %
-за 2022 година.....	95,43 %

Показателот за финансиската стабилност од 95,43 % на ден 31.12.2022 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество , т.е. учество со прилично голем процент.

#### Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %

-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %
-за 2019 година.....	184,53 %
-за 2020 година.....	234,86 %
-за 2021 година.....	250,18 %
-за 2022 година.....	208,08%

Показателот од 208.08% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

### Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2018 година.....	696,88 %
-за 2019 година.....	749,41 %
-за 2020 година.....	934,38 %
-за 2021 година.....	1.173,10 %
-за 2022 година.....	906,15 %

Показателот од 906,15 % укажува на тоа дека на 31.12.2022 год. сме биле добро кредитно способни, бидејќи изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

### Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %
-за 2018 година.....	0,97 %
-за 2019 година.....	0,01 %
-за 2020 година.....	0,02 %
-за 2021 година.....	0,01 %
-за 2022 година.....	0,04 %

Степенот на задолженост на 31.12.2022 година задоволува бидејќи обврските се помали од изворите на средствата и тоа помали со доста голем процент.



Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1.010,64 %
-за 2018 година.....	2.148,50 %
-за 2019 година.....	1.271,49 %
-за 2020 година.....	834,54 %
-за 2021 година.....	933,78%
-за 2022 година.....	444,00%

Показателот од 444,00 % укажува на тоа дека на 31.12.2022 година задолженоста задоволува бидејќи побарувањата се поголеми од обврските.

## **ЛИКВИДНОСТ**

### **Тековна ликвидност**

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2022 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %
-за 2020 година.....	3.306,68 %
-за 2021 година.....	3.707,27 %
-за 2022 година.....	1.288,32 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 1.288,32 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

### **Општа ликвидност**

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2022 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2.416,18 %
-за 2016 година.....	3.226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %
-за 2020 година.....	5.077,79 %

-за 2021 година.....	5.579,80 %
-за 2022 година.....	2.129,46 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

## ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2022 година.....	272,68 тони
----------------------	-------------

## ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2013 година .....	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %
-за 2018 година.....	111,41 %
-за 2019 година.....	106,40 %
-за 2020 година.....	112,60 %
-за 2021 година.....	110,81 %
-за 2022 година.....	108,59 %

Показателот од 108.59% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

## РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2013 година .....	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %
-за 2018 година.....	14,28 %
-за 2019 година.....	6,50 %
-за 2020 година.....	11,73 %
-за 2021 година.....	11,40 %
-за 2022 година.....	10,66 %



Показателот од 10,66 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

### ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2013 година .....	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти
-за 2019 година.....	1,25 обрти
-за 2020 година.....	1,17 обрти
-за 2021 година.....	1,27 обрти
-за 2022 година.....	1,50 обрти

Показателот за обртни средства од 1,50 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

### ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2013 година .....	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %
-за 2019 година.....	6,00 %
-за 2020 година.....	10,56 %
-за 2021 година.....	10,50 %
-за 2022 година.....	10,27 %

Профитната стапка за 2022 година од 10,27 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.

Генерален директор  
Дипл.екк Ѓорги Стојанов

